

Осум години по убиството на Жељко Ражнатовиќ-Аркан продолжуваат шпекулациите за веродостојноста на неговата ликвидација во Белград. Дали тој навистина е убиен? Кој можел да има толкава храброст да го егzekутира најголемото лице од српското подземје? Дали некој измисли убиство за да се сопре налетот на Хашкиот суд кој трагаше и по него? Овие прашања се сè уште neodговорени. Неговото "животно дело" уништи многу ликови, нему блиски ривали или подалечни непријатели. Едноставно, тој беше нескротлив. Од него се плашеше и државата. За Аркан затворските сидини беа шупливо швајцарско сирење, кои лесно ги прескокнуваше. Но, она што седмици наназад ја изненадува балканската јавност, не се неговите филмски акции за бегство од затворите низ Европа, туку информациите дека Аркан воопшто не е убиен. Навистина ли тој е жив, каде се крие, кој го штити, зарем е недопирлив? Можеби сè е утопија, полициска или новинарска патка, но дел од податоците кои се најдоа и во јавноста имаат официјална или полуофицијална поткрепа. Но, тука се поставува прашањето: ако некој ги официјализирал тие полуфакти, зошто тогаш докрај не се расветли случајот? Куриозитетот и апсурдот се уште поголеми кога ќе се дознае дека наводното скривалиште и престојувалиште на Жељко Ражнатовиќ е една западноевропска држава.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



"ПОДОБРО ЕДЕН ДЕН ДА ЖИВЕЕШ КАКО ЛАВ,
ОТКОЛУ СТО ГОДИНИ КАКО ЦРВ" - АРКАН

АРКАН Е ЖИВ - ВИСТИНА ИЛИ ШПЕКУЛАЦИЈА!?

Грчки и холандски медиуми неколку пати досега објавија дека Жељко Ражнатовиќ-Аркан е жив и дека тој се наоѓа во Амстердам. Всушност, тоа е градот во кој тој ја поминал својата младост. За време на новогодишните празници, туристичките водичи во Амстердам на своите посетители од Балканот им ги покажувале луксузните продавници за часовници од марката "Ролекс", со зборовите дека токму тоа се продавниците кои тринаесет пати ги ограбил "најголемиот холандски криминалец" Аркан. Меѓу другото, тие кажувале и дека денес Аркан се крие во

истиот град. Кон крајот на минатата година слична сторија објавија и некои други списанија во кои, покрај другото, беше напишано дека инспекторите на Интерпол и на Европол од Амстердам долго време трагаат по српскиот бандит. Дека Аркан е жив тврдат и многу пензионирани белгиски полицајци и затворски чувари. Тие сè уште се сеќаваат на неговите спектакуларни акции низ цела Холандија во 70-тите години на минатиот век. Јоб Хансен, автор на книга за српската мафија, тврди дека има веродостојни сознанија дека сега Аркан се наоѓа во Амстердам. Ова го

НА СРПСКИОТ ТЕРМИНАТОР

потврдува и Микан Ковач, сопственик на туристичката агенција "Таргус" од Холандија.

СПЕКТАКУЛАРНИ БЕГСТВА КАКО ВО ХОЛИВУДСКИ ФИЛМ

На почетокот на 70-тите години од минатиот век, своите први сензации Аркан ги направил во Шведска, а потоа во Белгија. Во досието на Интерпол бил заведуван под неколку имиња - Жељко Ражнатовиќ, Паул Бетега, Роберто Бетега, Марсел де Кок, Родољуб Каличанин, Марио Валентини и многу други. Набрзо по првите инциденти тој бил уапсен во Белгија. По вооружениот напад на една банка во Брисел, во 1974 година полицијата го фатила. Судот му



На балканската јавност Аркан ѝ е познат по настаните од поранешна Југославија, за време на распаѓањето на федерацијата. За време на почетокот на војната во Хрватска тој го основал центарот за обука во Ердут, од каде неговите, популарно наречени "Тигри", заминале на воените полигони во Вуковар. Кон крајот на 1991 година, "Тигрите" се преселиле од Славонија во Босна, каде учествувале во борбените дејства во Зворник и во Бјелина. Жељко Ражнатовиќ имал кратка политичка кариера. Пред изборите во 1993 година ја основал Партијата за српско единство, но на изборите не добил ниту еден пратенички мандат. Аркан се женел три пати и од тие бракови има многу синови и ќерки. Последна жена му беше контроверзната српска турбофолкерка, Светлана Цеца Ражнатовиќ, со која ги има синот Вељко и ќерката Анастасија, родена непосредно пред трагичното убиство.

од еден шовинистички говор на Аркан на почетокот на војната

"Нема веќе да бидеме овци. Ќе бидеме волци или подобро тигри. Во мене тече крвта на Обилиќ, која не ми дозволува да седам дома и да гледам како фашистичката ламја се надвила над српските села и како усташката кама повторно ги коле српските деца и нивните мајки. Србија се наоѓа во стравично непријателско опкружување. Со помош на нашите непријатели, пред нашите очи се создаваат голема Албанија на српско Косово, голема Хрватска во српска Краина, голема Бугарија во српска Македонија. Муслиманите се повампиреја во Босна, а не сфаќаат дека се Срби кои се потурчиле и ја примиле исламската вера. Задар, Шибеник, Дубровник и Сплит се српски градови во кои насилата се населија католици. Дојде време да ги истераме оттаму. И Словенија е српска затоа што таму сум роден. Но, Словенците се здружија со нашите непријатели и затоа ќе треба војнички да ги поразиме. Ако не нападнаат усташите, ќе ги гониме до Загреб и ќе влеземе во Загреб, за да се пресметаме со усташката идеологија. Таму ќе отворам и своја слаткарница. Чесните Хрвати ќе ги ослободиме од римокатоличката хипноза и ќе ги вратиме во реалноста, а не да им се додворуваат на Германците пеејќи им ја 'Данке Дојчланд'".



ГРОБОТ НА АРКАН НА ГРОБИШТАТА ВО БЕЛГРАД

изрекол затворска казна со времетраење од 15 години. Во 1977 година, додека се наоѓал во белгискиот затвор, нов налог за апсење до европските земји објавиле и југословенските власти. Две години подоцна Аркан успеал да побегне од затворската установа во Белгија. По еден вооружен грабеж, заедно со уште двајца соучесници, бил уапсен во Холандија. Во 1980 година на Ражнатовиќ му била изречена казна затвор од седум години. Една година по издржувањето на пресудата, овој пат во Амстердам, повторно побегнал од затвор. Додека шетал во затворскиот двор неговите пријатели, двајца Италијанци, му додале револвер преку сидот, со кој им се заканувал на стражарите. Така, по втор пат успеал да се најде на слобода. Ин-

тересно е тоа што неколку пензионирани затворски чувари во Холандија Аркан го доживуваат како пријатен човек, кој се дружел со нив и им оставил впечаток на голем човек. Денес еден од нив тврди дека Аркан повторно е во Амстердам и дека никој ништо не му може.

АРКАН САМ СИ ГО ОРГАНИЗИРА УБИСТВОТО!?

Се шпекуира дека денес најголеми заштитници на Аркан во Амстердам се српските цркви. Тие постојано се под надзор на полициските служби и на

И ХАГ НЕ ВЕРУВА ДЕКА АРКАН Е МРТОВ



"Сè уште има луѓе кои не веруваат дека Аркан е мртов. Во една прилика дури и истражителот на Хашкиот трибунал, Владимир Џиро, ми кажа дека ниту во Хаг никој не верува оти тој е убиен. Тој човек едноставно имаше енергија, која му даваше за право да говори дека е подобро еден ден да живееш како лав, отколку сто години како црв. Социолозите говореле дека Аркан е новиот српски јунак, криминалозите го доживуваа како последниот бастин на југословенското подземје. Ги признаваше само победите, затоа што со поразите не се справуваше најдобро. Верувајќи дека Аркан е способен да си ја предодреди сопствената судбина... Беше еден од најпознатите десет Срби во светот. Кај луѓето едноставно постоеше стравопочит од неговото појавување. На латински името Аркан значи таинствен човек. Тој тоа беше во буквална смисла на зборот. Од обичен слаткар израсна во борец, бизнисмен, човек на војната и на улицата. Во досиејата на странските полиции имаше дури 17

имиња, а во домашната само 5. Неговиот живот навистина е контроверзен. На едно новинарско прашање дали знае дека некои подготвуваат негова ликвидација, тој ладнокрвно им одговори дека баш му е гајле, дека илјада пати го ризикувал сопствениот живот, бил на боиштата, па оттука тие закани тешко можеа да го вознемират. Луѓето кои му се закануваа ги нарекуваше лудаци. Умре во пазувите на својата сопруга Цеца на 48 години. Луѓето околу него повеќе се исплашија од неговата смрт, отколку тој самиот. Се прашувам дали Аркан е жив?"

Марко Лопушина, аналитичар и публицист

Интерпол а, исто така, и тајно се снимаат нивните објекти за да се следи состојбата. Дека полуистинитите приказни добиваат на публицитетот говори и историјата на грчката тв-куќа "Мега". Кон крајот на минатата година таа објави дека Жељко Ражнатовиќ сам си го организирал убиството во Белград и веднаш потоа заминал во странство. Грците, пак, имаат сознанија дека тој се наоѓа на некој остров во Егејското Море. Која била целта за смислената сопствена егзекуција? Постоел ли страв од нешто? Дали некој посегнувал по неговиот идентитет? Според некои анализи, најоснованите тези одат во насока дека изрежираното убиство било со цел да се прикријат доказите за злосторствата кои ги направиле српските паравоени сили предводени од Аркан, за време на крвавото распаѓање на југословенската федерација. Повод за вакви написи во грчките пишани медиуми се најавите за снимање на дури два филма посветени на српскиот криминалец. Една американска продукциска куќа веќе го подготвила сценариото за филмот "Валкана војна", во кој главен јунак ќе биде токму ликот на Жељко Ражнатовиќ. Друга продукција, пак, се подготвува за почеток на снимањето на филмот "Командантот Аркан", чија цел ќе биде да се отфрлат стереотипите кои го следат Ражнатовиќ дека тој е воен профитер, најприземен криминалец и злосторник. Во филмот би се појавиле Тито, Слободан Мило-

На денот на поменот за осумгодишнината од смртта на Аркан, познатата пејачка Јелена Карлеуша ја обвини Цеца Ражнатовиќ за убиство на нејзиното поранешно момче, Зоран Давидовиќ-Чанда. Карлеуша тврди дека присуствувала на телефонски разговор, веднаш по убиството на Аркан, а во кој Цеца му се закланала на Давидовиќ. Имено, тој ѝ се јавил на Цеца да ѝ изрази сочувство поради смртта на Жељко, но наместо благодарност таа му возвратила со зборовите: "Ќе ти се влечат цревата низ Белград". Неполни два месеца по заканата на Давидовиќ му бил разнесен мозокот. Карлеуша додава дека Цеца била во кумовски врски со луѓето кои го убиле нејзиното момче. Таа не вели дека токму Цеца го повлекла пиштолот, но смета дека влијаела врз некои лица за да го убијат. Тоа ѝ го кажала на полицијата, но органите на прогонот ништо не презеле против Цеца. Вдовицата Ражнатовиќ на овие обвинувања дава краток коментар: "Тоа се болни изјави".



шевиќ и Стане Доланц. Можно е Аркан да го игра Роберт де Ниро. Авторот на филмот вели дека и сценариото е скроено на тој начин што Аркан го прикажува како жив, се наоѓа на јахтата "Тигар", која плови меѓу грчките острови и пристаништа. Од Средоземното

Море филмскиот Аркан често со хидроавион патува во Лондон, Париз и Чикаго. Дали сè ова е само сценарио за филм или постојат индиции дека водачот на Српската доброволна гарда навистина е жив, ќе покаже времето и, пред сè, органите на прогонот, предводени од Интерпол и од Европол.

УБИЈЦИТЕ НА АРКАН СЕ УШТЕ НА СЛОБОДА

Жељко Ражнатовиќ-Аркан е убиен на 15 јануари 2000 година пред хотелот "Интерконтинентал" во Белград, кога во неговата глава биле испукани три куршуми. Беше водач на српската парамилитарна структура "Тигри", која војуваше на боиштата низ Хрватска и Босна. Покрај Аркан, ги убиле и неговите пријатели Миленко Мандиќ-Манда и Драган Гариќ. Убијците на Аркан сè уште се наоѓаат на слобода, иако Врховниот суд на Србија им изрече правосилна пресуда за чинот кој го направиле. Тие се во бегство. Во затвор се наоѓа само осомничениот и обвинет за соучество, Драган Николиќ-Гага. Него го очекува затвор од 30 години. Убиецот Добросав Гавриќ го чека казна од 35

години. Но, и осум години по ликвидацијата сè уште останува неразјаснето кој е нарачателот на убиството. Дали случајот бил политички мотивиран или станува збор само за обична криминална пресметка меѓу белградските подземни кланови?